



УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА МАШИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Уписот на нови студенти на Машинскиот факултет се врши согласно одредбите во Конкурсот за запишување студенти на прв циклус(додипломски студии) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура.

Право на запишување на прв циклус студии на факултетите имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење.

Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

Уписот на новите студенти на Факултетот се врши врз основа на успехот постигнат во средното образование. Предходна проверка на компетенциите, дополнително тестирање, на кандидатите за упис **не е предвидено**.

Вреднувањето на успехот на кандидатите се изразува во поени. Кандидатите може да освојат најмногу **100 поени**, и тоа: **60 поени** од општиот успех од сите предмети и **40 поени** од успехот постигнат на **државната матура**.

Бодирањето од општиот успех, е идентично во сите уписни рокови и за сите категории кандидати и се врши на следниот начин: се собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат **најмногу 60 поени**.

Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна матура од учебната 2013/2014 до учебната 2016/2017 година се врши на следниот начин:

За трите екстерни предмети: Кон оценката од секој екстерен предмет се додава **перцентилниот ранг** на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со **20**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **10 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **30 поени** за трите екстерни предмети.

Оценките од **интерниот предмет** кој се полага на државната матура се множи со коефициент 1,2. По оваа основа можат да се добијат најмногу **6 поени**.

Значајните екстерни и интерни предмети, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Оценката добиена на **проектната задача** се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

Бодирањето од успехот од државната матура за кандидатите кои полагале државна матура заклучно со учебната 2012/2013 година се врши на следниот начин:

За двата екстерни предмети: Кон оценката од секој екстерен предмет се додава **перцентилниот ранг** на кандидатот (изразен во проценти) за соодветниот предмет поделен со **20**. По оваа основа можат да се добијат најмногу **10 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **20 поени** за двата екстерни предмети.

Оценките од секој од соодветните **интерни предмети** кои се полагаат на државната матура се множат со коефициент 1,6. По оваа основа можат да се добијат најмногу **8 поени** за секој предмет поединечно, односно најмногу **16 поени** за двата интерни предмети.

Значајните екстерни и интерни предмети, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Оценката добиена на **проектната задача** се множи со коефициент 0,8. По оваа основа можат да се добијат најмногу **4 поени**.

Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу **40 поени**.

За кандидатите кои средното образование го завршиле пред учебната 2007/2008 година и не полагале државна матура, бодирањето се врши според: **општиот успех од сите предмети** учествува со **60 поени** и успехот постигнат по **двата значајни предмети** со **40 поени**.

Бодирањето на успехот од двата значајни премети се врши на следниот начин: збирот од оценките за двата значајни предмети се дели со бројот на оценките (независно колку години предметот се слушал) и вака добиениот среден успех, за секој предмет поодделно, се множи со 4. По оваа основа може да се добијат најмногу **20 поени** за еден предмет, односно вкупно **40 поени** за двата предмети.

Значајните предмети од средното образование, врз основа на кои ќе се врши бодирање, се исти за сите студиски програми - насоки.

Првиот значаен предмет е задолжителен, тоа е предметот **математика**.

Вториот значаен предмет е избран, кандидатот го избира од предметите: **физика, техничка механика, машински елементи со механика, информатика**.

Доколку во **првиот уписан рок** при рангирањето на крајот на листата на примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу 5), се запишуваат сите вакви кандидати, со тоа што во вториот уписан рок ќе бидат објавени толку места помалку.

Ако бројот на ваквите кандидати е поголем од 5, тогаш овие кандидати се рангираа според дополнителни критериуми: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, членови на спортски репрезентации на РМ, добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и слично.



МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ во ВТОР УПИСЕН РОК

ПРИЈАВУВАЊЕТО се врши на: **04(понделник) септември 2017 година**

ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УСПЕХОТ ОД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ: **06(среда) септември 2017 година**

ОБЈАВУВАЊЕ РЕШЕНИЕ за прием на кандидатите: **11(понеделник) септември 2017 година**

ЗАПИШУВАЊЕ на примените кандидати: **13(среда) и 14(четврток) септември 2017 г.**

НАПОМЕНА:

1. Уписот на новите студенти на Факултетот се врши врз основа на успехот од средното образование. Предходна проверка на компетенциите, дополнително тестирање, на кандидатите за упис **не е предвидено**.

2. По објавувањето на поените од средното образование, кандидатот има право на **приговор** до Конкурсната комисија (преку архивата на факултетот - се наоѓа на приземје, во деканатот на факултетот), **во рок од 24 часа** од објавувањето на резултатите. Во спротивно го губи правото на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултатите.

ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНА ДРЖАВНА МАТУРА

(КОИ ДРЖАВНАТА МАТУРА ЈА ПОЛАГАЛЕ ОД УЧЕБНАТА 2013/2014 ДО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА)

Екстерен задолжителен предмет	Втор изборен екстерен предмет	Изборен интерен предмет
мајчин јазик и литература	за гимназија и за средно стручно образование: странски јазик, математика (основно или напредно ниво), хемија, физика, биологија, историја, филозофија, (само за гимназиско образование) или бизнис (само за средно стручно образование) за средно уметничко образование: странски јазик, естетика, филозофија или историја	за гимназија: еден предмет од листата на општообразовни наставни предмети за полагање на државна матура за средно стручно образование, за средно уметничко образование: еден предмет од листата на стручни наставни предмети по избор на кандидатите

ЕКСТЕРНИ И ИНТЕРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕНА ДРЖАВНА МАТУРА

(КОИ ДРЖАВНАТА МАТУРА ЈА ПОЛАГАЛЕ ЗАКЛУЧНО СО УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА)

Екстерен задолжителен предмет	Екстерен изборен предмет	Интерни изборни предмети
мајчин јазик	математика (основно ниво), математика (напредно ниво) или странски јазик	за гимназија: <ul style="list-style-type: none">два предмета од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатите за средно стручно образование: <ul style="list-style-type: none">еден стручен предмет од листата со општообразовни предмети по избор на кандидатитееден стручен предмет според образовниот профил на кандидатот

ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ БОДИРААТ ЗА УПИС НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ГО ЗАВРШИЛЕ ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008

Првиот значаен предмет е задолжителен, тоа е предметот **математика**.

Вториот значаен предмет е изборен, кандидатот го избира од предметите:

- физика,
- техничка механика
- машински елементи со механика,
- информатика.



**БРОЈ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ
НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА**

ФАКУЛТЕТИ - СТУДИСКИ ПРОГРАМИ -	редовни во државна квот	износ на надоместок (ЕУР)	редовни со кофинансирање	износ на кофинансирање (ЕУР)	вкупен број на студенти
Машински факултет	152	200	244	400	596
Автоматизација и управувачки системи (АУС)	17	200	20	400	36
Енергетика и екологија (ЕЕ)	13	200	30	400	40
Индустриско инженерство и менаџмент (ИИМ)	6	200	20	400	24
Индустриски дизајн (ИНД)	0	200	10	400	10
Моторни возила (МВ)	1	200	24	400	23
Материјали, процеси и иновации (МПИ)	21	200	20	400	41
Мехатроника (МХТ)	0	200	30	400	30
Производно инженерство (ПИ)	25	200	30	400	55
Термичко инженерство (ТИ)	19	200	20	400	39
Транспорт, механизација и логистика (ТМЛ)	23	200	20	400	42
Хидраулично енергетско инженерство (ХЕИ)	27	200	20	400	47

**ДОПОЛНИТЕЛНО ОБЈАСНУВАЊЕ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА УПИС НА
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ**

Посебно внимание кандидатите да посветат при изборот на студиските програми (насоки) по приоритет. Уписот се врши по студиски програми (насоки), одговорноста за изборот на студиската програма и приоритетите е целосно на кандидатот.

Кандидатите ќе бидат рангирани на посебни листи за секоја студиска програма поодделно според првиот приоритет.

Во државна квота се примаат кандидатите кои се рангирани соодветно до бројот на државни студенти за секоја студиска програма.

Следните кандидати на листите за првиот приоритет имаат предност при одредувањето - изјавувањето дали ќе студираат во квотата на вондржавни студенти со самофинансирање од 400 евра.

Кандидатите кои нема да се определат - прифатат да студират на насоката со прв приоритет во вондржавна квота, ќе бидат прераспределени во државна квота на насоките на кои не е пополнет бројот, а кои ги избрале како: втор, трет, четврт или петти приоритет.

Овие кандидати на листите за другите студиски програми ќе бидат допишани после кандидатите со прв приоритет за соодветната насока.



2. ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ

1. Индекс и студентска легитимација
2. Две фотографии (3,5x4,5)(една за индекс, една за образец за запишување на семестар) и една фотографија (2x3) (за студентска легитимација)
3. Пријавни листови (два)
 - Образец за запишување на семестар со **50** денари административна такса (на уплатница-образец ПП 50 или со СМС порака)
 - бел статистички пријавен лист за учебна 2017/2018 година
4. Потврда за уплатени **100 ЕУР** во денарска противвредност (**6150 денари** - за студентите запишани во државна квота), цел на дознака: **прва рата од надоместокот за запишување на факултетот.**
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 6150 денари
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723012 41 **Начин:** 2
5. Потврда за уплатени **450 денари**, цел на дознака: **тетратки и книжен фонд.**
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 450 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723019 41 **Начин:** 2
6. Потврда за уплатени **150 денари**, цел на дознака: **колективно осигурување.**
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Буџет на РМ, Машински факултет - Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 150 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600104278 788 11
Приходна шифра: 723019 41 **Начин:** 2
7. Потврда за уплатени **750 денари**, со цел на дознака: **ИКСА на УКИМ за Машински факултет - Скопје**
Уплатата се врши на **образец ПП 50** и треба да ги содржи следните податоци:
Назив на примачот: Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје
Банка на примачот: НБРМ
Сметка: 100 0000000630 95
Износ: 750 ден.
Сметка на буџетски корисник: 1600103689 788 18
Приходна шифра: 723012 41 **Начин:** 2



С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ

Плаќањето на административните такси се врши во готови пари.

Административната такса во готови пари се плаќа со налог за плаќање на јавни приходи - **ОБРАЗЕЦ ПП 50.**

Образецот ПП 50 се пополнува на следниот начин:

Трезорска сметка 100-0000000-630-95

Уплатна сметка 840-XXX-03161

XXX значи запишување на шифра на општината во која има живеалиште уплатувачот на таксата (види список на општини со ознаки во Р. Македонија).

Конто 722313 00

Важна напомена:

1) Личните податоци на уплатницата ПП 50 (име, презиме, адреса на живеење и ЕМБГ), задолжително да бидат од студентот што го поднесува образецот што подлежи на административна такса.

2) Задолжително да се внесе цел на дознака: административна такса за XXXXX - XXX значи запишување на називот на образецот кој подлежи на административна такса (пријава за испит, пријавен лист за упис на факултетите, формулар за запишување семестар, формулар за заверка на семестар, административна такса за молба/барање за испис ,..... итн.)

3) Плаќањето на административната такса од исто лице за повеќе обрасци може да се изврши на една уплатница, но притоа во уплатницата треба задолжително да се назначат следниве елементи :

- во цел на дознака да се назначи бројот и називот на обрасците за кои се плаќа административната такса (на пример: административна такса за 5 пријави за испити; административна такса за пријавен лист за упис на факултетите, за формулар за запишување семестар, за формулар за заверка на семестар,.....)

- во износот што се плаќа треба да стои вкупната сума која го означува збирот од вредноста на административните такси што се содржани во целта на дознаката.)

УПЛАТНИЦИТЕ ТРЕБА ДА БИДАТ ТОЧНО ПОПОЛНЕНИ, БИДЕЈЌИ ВО СПРОТИВНО УПЛАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ ПРИЗНАТИ



СПИСОК
НА ОПШТИНИ СО ОЗНАКИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ред. бр.	Назив на општината	Ознака на општината
1.	Арачиново	101
2.	Берово	102
3.	Битола	103
4.	Богданци	104
5.	Боговиње	105
6.	Босилово	106
7.	Брвеница	107
8.	Валандово	108
9.	Василево	109
10.	Вевчани	110
11.	Велес	111
12.	Виница	112
13.	Вранештица	113
14.	Врапчиште	114
15.	Гевгелија	115
16.	Гостивар	116
17.	Градско	117
18.	Дебар	118
19.	Дебарца	119
20.	Делчево	120
21.	Демир Капија	121
22.	Демир Хисар	122
23.	Дојран	123
24.	Долнени	124
25.	Другово	125
26.	Желино	126
27.	Зајас	127
28.	Зелениково	128
29.	Зрновци	129
30.	Илинден	130
31.	Јегуновце	131
32.	Кавадарци	132
33.	Карбинци	133
34.	Кичево	134
35.	Конче	135
36.	Кочани	136
37.	Кратово	137
38.	Крива Паланка	138
39.	Кривогаштани	139
40.	Крушево	140
41.	Куманово	141
42.	Липково	142
43.	Лозово	143
44.	Маврово и Ростуше	144
45.	Македонски Брод	145

Ред. бр.	Назив на општината	Ознака на општината
46.	Македонска Каменица	146
47.	Могила	147
48.	Неготино	148
49.	Новаци	149
50.	Ново Село	150
51.	Осломеј	151
52.	Охрид	152
53.	Петровец	153
54.	Пехчево	154
55.	Пласница	155
56.	Прилеп	156
57.	Пробиштип	157
58.	Радовиш	158
59.	Ранковце	159
60.	Ресен	160
61.	Росоман	161
62.	Старо Нагоричане	162
63.	Свети Николе	163
64.	Сопиште	164
65.	Струга	165
66.	Струмица	166
67.	Студеничани	167
68.	Теарце	168
69.	Тетово	169
70.	Центар Жупа	170
71.	Чашка	171
72.	Чешиново и Облешево	172
73.	Чучер Сандево	173
74.	Штип	174
75.	Аеродром	175
76.	Бутел	176
77.	Гази Баба	177
78.	Ѓорче Петров	178
79.	Карпош	179
80.	Кисела Вода	180
81.	Сарај	181
82.	Центар	182
83.	Чаир	183
84.	Шуто Оризари	184
85.	Град Скопје	185